

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП



К О Н К У Р С

за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип во учебната 2019/2020 година

Штип, 2019 г.

Конкурс за запишување студенти на прв циклус универзитетски академски и стручни студии на студиските програми на Универзитет „Гоце Делчев” - Штип во учебната 2019/2020 година



I. Број на студенти

На единиците на Универзитетот „Гоце Делчев” - Штип во прва година на прв циклус универзитетски академски и стручни студии, за кои се стекнува универзитетска диплома или професионална диплома, во учебната 2019/2020 година ќе се запише следниов број студенти:

	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – ШТИП	165	100/200	25	100/400	50	400	240
ШТИП		200		400		400	
Правни студии	90	200	10	400	20	400	120
Медиумски студии и односи со јавноста	25	200	5	400	10	400	40
СТРУМИЦА		100		400		400	
Правни студии	50	100	10	100	20	400	80
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ШТИП	400	100/200	80	100/400	80	400	560
ШТИП		200		400		400	
Бизнис економија	50	200	10	400	10	400	70
Маркетинг менаџмент	50	200	10	400	10	400	70
Сметководство и ревизија	50	200	10	400	10	400	70
Менаџмент и претприемништво	50	200	10	400	10	400	70
Финансии	50	200	10	400	10	400	70
СТРУМИЦА		100		100		400	
Финансии	50	100	10	100	10	400	70
Менаџмент и претприемништво	50	100	10	100	10	400	70
Сметководство и ревизија	50	100	10	100	10	400	70
ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ - ШТИП	90	200	35	400	40	400	165

ШТИП		200		400		400	
Одделенска настава	25	200	10	400	10	400	45
Предучилишно воспитување	25	200	10	400	10	400	45
Историја	/	200	/	400	/	400	/
Историја – наставна насока	10	200	5	400	5	400	20
Археологија	10	200	5	400	5	400	20
Педагогија	20	200	5	400	10	400	35
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ - ШТИП	215	100/200	100	100/400	50	400	365
ШТИП		200		400		400	
Поледелство	25	200	10	400	5	400	40
Фитомедицина	25	200	10	400	5	400	40
Растителна биотехнологија	20	200	10	400	5	400	35
СТРУМИЦА		100		100		400	
Градинарство	25	100	10	100	5	400	40
Растителна биотехнологија	15	100	10	100	5	400	30
КАВАДАРЦИ		100		100		400	
Енологија	20	100	10	100	5	400	35
Лозаро - овоштарство	20	100	10	100	5	400	35
ПРИЛЕП		100		100		400	
Фитомедицина	25	100	10	100	5	400	40
Поледелство	25	100	10	100	5	400	40
УНИВЕРЗИТЕТСКА СТУДИСКА ПРОГРАМА - ШТИП		200		200		400	
Биологија	15	200	10	200	5	400	30
МУЗИЧКА АКАДЕМИЈА - ШТИП	120	200	34	400		400	154
ШТИП		200		400		400	
Дипломиран музички теоретичар и музички педагог: Модули - Хорски диригент - Изведувач на народни инструменти - Изведувач на етно хармоника - Изведувач Етно пејач	30	200	10	400		400	40
Дипломиран етнокореолог	10	200	5	400			15
Дипломиран музичар изведувач							
• Флејта	2	200	1	400			3
• Обоа	2	200	0	400			2
• Кларинет	2	200	1	400			3
• Хорна	2	200	0	400			2
• Труба	2	200	1	400			3
• Тромбон	2	200	1	400			3
• Туба	2	200	1	400			3
• Фагот	1	200	1	400			2
• Виолина	3	200	1	400			4
• Виола	1	200	1	400			2
• Виолончело	1	200	1	400			2
• Контрабас	2	200	1	400			3

• Гитара	3	200	0	400			3
• Соло пеене	4	200	0	400			4
• Пијано	8	200	2	400			10
Модул: - Камерна музика - Корепетиција							
Дипломиран џез музичар							
• Џез гитара	5	200	1	400			6
• Џез гитара (настава на англиски јазик)	2	200	0	400			2
• Џез труба	2	200	1	400			3
• Џез тромбон	2	200	0	400			2
• Џез саксофон	5	200	2	400			7
• Џез кларинет	2	200	0	400			2
• Џез тапани	5	200	1	400			6
• Џез пијано	4	200	1	400			5
• Џез бас	3	200	1	400			4
Дипломиран музичар изведувач на чалгиски инструмент							
• Канон	2	200	0	400			2
• Ут	2	200	0	400			2
• Кларинет	2	200	0	400			2
• Виолина	2	200	0	400			2
Дипломиран композитор	3	200	0	400			3
Дипломиран музичко сценски режисер	2	200	0	400			2
ЛИКОВНА АКАДЕМИЈА - ШТИП	20	200	10	400	/	400	30
ШТИП		200		400		400	
Класично сликарство	10	200	5	400	/	400	15
Вајарство	10	200	5	400	/	400	15
ФИЛМСКА АКАДЕМИЈА - ШТИП	10	200	5	400		400	15
ШТИП		200		400		400	
Современ танц	10	200	5	400	/	400	15
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА	290	100/200	70	100/400	90	400	450
ШТИП		200		400		400	
Компјутерско инженерство и технологии	100	200	20	400	20	400	140
Компјутерски науки	80	200	20	400	20	400	120
Бизнис информатика	50	200	20	400	20	400	90
Бизнис информатика (настава на англиски јазик)	10	200	5	400	5	400	20
Математика - наставна	20	200	/	400	20	400	40
КАВАДАРЦИ		100		100		400	
Компјутерско инженерство и технологии	30	100	5	100	5	400	40
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ - ШТИП	165	100/200	55	100/400	70	400	290
ШТИП							
Рударство	20	200	5	400	5	400	30

Геологија	15	200	5	400	5	400	25
Пејзажна архитектура	5	200	5	400	5	400	15
Индустриска логистика	10	200	5	400	15	400	30
Инженерство за заштита на животна средина	15	200	5	400	5	400	25
Дизајн на ентериер и мебел	30	200	5	400	5	400	40
Географија	10	200	5	400	5	400	20
ПРИЛЕП		100		100		400	
Рударство	20	100	5	100	5	400	30
Геологија	20	100	5	100	5	400	30
КАВАДАРЦИ		100		100		400	
Индустриска логистика	20	100	10	100	15	400	45
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ - ШТИП	220	200	85	400	75	400	380
ШТИП							
Македонски јазик и книжевност *	20	200	10	400	10	400	40
Германски јазик и книжевност *	40	200	10	400	10	400	60
Англиски јазик и книжевност *	60	200	20	400	10	400	90
Турски јазик и книжевност *	20	200	10	400	10	400	40
Француски јазик и книжевност *	10	200	5	400	5	400	20
Италијански јазик и книжевност*	20	200	10	400	10	400	40
СТРУМИЦА							
Англиски јазик и книжевност *	30	100	10	200	10	400	50
Италијански јазик и книжевност*	20	100	10	200	10	400	40
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ - ШТИП	360	200	260	400	140	400	760
ШТИП		200		400			
Општа медицина	80	200	80	400	/		160
Дентална медицина	40	200	40	400	/		80
Фармација	40	200	40	400	/		80
Медицински сестри/техничари – тригодишни стручни студии	40	200	20	400	40	400	100
Физиотерапевти – тригодишни стручни студии	40	200	20	400	40	400	100
Медицински лаборанти – тригодишни стручни студии	40	200	20	400	20	400	80
Забен техничар/протетичар – тригодишни стручни студии	40	200	20	400	20	400	80
Акушерки	40	200	20	400	20	400	80
ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И БИЗНИС ЛОГИСТИКА	300	100/200	100	100/400	80	400	480
ГЕВГЕЛИЈА		200		400		400	
Туризам	20	200	5	400	5	400	30
Бизнис логистика	20	200	5	400	5	400	30
СКОПЈЕ		100		100		400	
Бизнис логистика	70	100	30	100	10	400	110
Хотелско-ресторанска насока	40	100	10	100	10	400	60
ШТИП		100		100		400	
Гастрономија и исхрана	30	100	10	100	10	400	50
Хотелско-ресторанска насока	30	100	10	100	10	400	50
Туризам	30	100	10	100	10	400	50

Бизнис логистика	30	100	10	100	10	400	50
Бизнис администрација	30	100	10	100	10	400	50
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАДОВИШ	95	100/200	20	100/400	35	400	150
РАДОВИШ		200		400		400	
Мехатроника и роботика	20	200	5	400	5	400	30
ШТИП		100		100		400	
Автоматика и системско инженерство	25	100	5	100	10	400	40
Електроенергетика и обновливи извори на енергија	25	100	5	100	10	400	40
Мехатроника и роботика	25	100	5	100	10	400	40
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - ВИНИЦА	120	100	60	100	20	400	200
ШТИП		100		100		400	
Индустриско инженерство	20	100	10	100	5	400	35
Производно машинство	20	100	10	100	5		35
Мехатроника	20	100	10	100	/		30
СТРУМИЦА		100		100		400	
Индустриско инженерство	20	100	10	100	5	400	35
Производно машинство	20	100	10	100	5	400	35
Мехатроника	20	100	10	100	/		30
ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - ПРОБИШТИП	105	100	30	100	30	400	165
ШТИП		100		100		400	
Технологија на материјали	15	100	5	100	5	400	25
Технологија на текстил и облека	20		5		5		30
Дизајн на текстил и облека	20	100	5	100	5	400	30
Прехранбена технологија – тригодишни студии	20	100	5	100	5	400	30
ПРИЛЕП		100		100		400	
Технологија на материјали	15	100	5	100	5	400	25
Дизајн на текстил и облека	15	100	5	100	5	400	25
ВКУПНО	2675		969		760		4404

* Студентите запишани на овие студиски програми во петти семестар имаат можност да се определат за еден од насоките: Наставна насока или Преведување и толкување, односно модулите: Наставна или Применета насока за студентите запишани на студиската програма Македонски јазик и книжевност.

НАПОМЕНИ:

Универзитетот ја организира наставата во првиот циклус на студии на соодветните единиците надвор од своето седиште, во местото каде што се врши уписот, до добивањето на диплома за освоените 180 кредити. Универзитетот го задржува правото во одредени случаи да ја организира наставата за дополнителните 60 кредити од првиот циклус на студии во седиштето на единицата, за добивање на диплома за прв циклус на студии.

Во случај на предвидените студиски програми на единиците да се запишат помалку од 20 студенти, Универзитетот „Гоце Делчев“ го задржува правото да го распредели студентот на матичниот факултет или студентот да може да одбере друга активна студиска програма на која има слободни места. Исклучок се студиските програми кои по Конкурс имаат предвидено помали квоти од 20 студенти.

II. Услови и критериуми за запишување

Право на запишување на прв циклус универзитетски и стручни студии имаат кандидати со завршено четиригодишно средно образование (кандидати **со завршена државна матура**; кандидати **кои завршиле во претходните години пред учебната 2007/2008 година и не полагале државна матура, односно училишна матура**) во средни училишта верифицирани со акт на Министерството за образование и наука, кандидати со завршено четиригодишно средно образование (**со завршена училишна матура за кандидати кои завршиле во претходните години пред учебната 2018/2019 година**), како и кандидати со завршено четиригодишно средно образование (**со завршена меѓународна матура**).

При пријавување на кандидатите за запишување на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во пријавните листови кандидатите можат селективно да ги набележат своите три можни приоритетни избори на студиски програми од различни единици кои се во рамките на Универзитетот.

Пример: 1. Државна квота, Факултет А
 2. Кофинансирање, Факултет А
 3. Државна квота, Факултет Б

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата и редовни студенти со кофинансирање на студиите.

На прв циклус на студии можат да се запишуваат и вонредни студенти, доколку тоа го овозможува карактерот на студиската програма.

Начинот на селекција и рангирање на кандидатите ќе се врши во зависност од видот на студиските програми за кои конкурираат, и тоа:

а) студиски програми каде што селекцијата на кандидатите ќе се врши врз основа на успехот од средното образование (60 поени) и успехот постигнат на државната матура (40 поени);

б) на студиските програми каде што селекцијата се врши само според успехот од средното образование (кандидати кои завршиле во претходните години, пред 2007/2008 година), општиот успех по сите предмети учествува со 100% и по таа основа можат да се добијат најмногу 100 поени;

в) студиски програми каде што селекцијата на кандидатите ќе се врши врз основа на успехот од средното образование (60 поени) и успехот постигнат на училишната матура (20 поени);

г) студиски програми со посебни специфичности каде што селекцијата ќе се врши врз основа на успехот од средното образование (40 поени) и со проверка на знаењата и умеењата на кандидатите (60 поени);

д) студиски програми каде што селекцијата на кандидатите ќе се врши врз основа на успехот од средното образование (60 поени) и успехот постигнат на меѓународната матура (шест предмети - 36 поени) и матурска тема (4 поени).

Во прилог на Конкурсот е дадена листа на студиските програми и видот на проверката на знаењата и умеењата на кандидатите (листа 1).

1. Основен критериум за селекција и рангирање на кандидатите за запишување на додипломски студии е успехот постигнат во средното образование. Во зависност од видот на студиската програма, дополнителен критериум за селекција е проверка на знаењата и умеењата на кандидатите.

Вреднувањето на успехот на кандидатите се изразува во поени. Кандидатите можат да освојат најмногу **100 поени, односно 80 поени**, и тоа:

а) На студиските програми каде селекцијата се врши само според успехот од средното образование, (**кандидати со државна матура или без матура**) може да освојат најмногу **100 поени**. Кај кандидатите со државна матура, општиот успех по сите предмети учествува со 60%, а успехот постигнат на државната матура учествува со 40%. Кај кандидатите кои се без матура, општиот успех по сите предмети постигнат во средно образование учествува со 100%. Кандидатите со училишна матура може да освојат најмногу 80 поени, и тоа: општиот успех по сите предмети учествува со максимум 60 поени, а успехот постигнат на училишната матура учествува со максимум 20 поени.

а1) На студиските програми на кои селекцијата ќе се врши **само според успехот од средното образование (кандидати со државна матура)** бодирањето се врши на следниов начин:

а.1.1. Успех од средното образование

Се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со **12**. По оваа основа може да се добијат најмногу **60 поени**.

просечна оценка $\times 12 =$ најмногу 60 поени

(пример со просек 5,00: $5 \times 12 = 60$ поени)

а.1.2 Успех постигнат на државната матура

За кандидати кои положиле државна матура:

Кон оценката од секој екстерен предмет (**Е**) се додава перцентилниот ранг на кандидатот (изразен во проценти) поделен со 20. По оваа основа можат да се добијат најмногу **30 поени** за екстерните предмети (**а**).

Оценката од интерниот предмет (**И**) кој се полага на државната матура се множи со **коэффициент 1,2**. По оваа основа можат да се добијат најмногу **6 поени (б)**.

Оценката добиена на **проектната задача (П)** се множи со **коэффициент 0,8**. По оваа основа можат да се добијат најмногу **4 поени (в)**.

(а) = $E_1 + \text{ПР}_1/20 + E_2 + \text{ПР}_2/20 + E_3 + \text{ПР}_3/20 =$ најмногу 30 поени

(б) = $I \times 1,2 =$ најмногу 6 поени

(в) = $P \times 0,8 =$ најмногу 4 поени

Вкупниот успех од државната матура може да донесе најмногу **40 поени (а+б+в)**.

а2) Поените на кандидатите кои завршиле пред учебната 2007/2008 година и не полагале државна матура се пресметуваат на следниов начин:

На студиските програми каде што селекцијата ќе се врши **само според успехот од средното образование (кандидати без матура)**, бодирањето се врши на следниов начин:

а.2.1. Успехот од средното образование

Се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со **20**. По оваа основа може да се добијат најмногу **100 поени**.

просечна оценка $X \cdot 20 =$ најмногу **100 поени**

(пример со просек 5,00: $5 \times 20 = 100$ поени)

а3) На студиските програми на кои селекцијата ќе се врши **само според успехот од средното образование (кандидати со училишна матура)**, бодирањето на успехот постигнат во средно образование се врши на следниов начин:

а.3.1. Успех од средното образование

Се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со **12**. По оваа основа може да се добијат најмногу **60 поени**.

Формулата за пресметување на поените од успехот од средно училиште е:

просечна оценка $X \cdot 12 =$ најмногу **60 поени**

(пример со просек 5,00: $5 \times 12 = 60$ поени)

а.3.2. Успех постигнат на училишната матура

Оценките од двата предмета (**Пр₁** и **Пр₂**) кои се полагаат на училишната матура се множат со коефициент **1,6**. Добиените производи се собираат. По оваа основа можат да се добијат најмногу **16 поени**. Оценката добиена на проектната задача (**П**) се множи со коефициент **0,8**. По оваа основа можат да се добијат најмногу **4 поени**. Вкупниот успех од училишната матура (**а**) може да донесе најмногу **20 поени**.

(а) = (Пр₁ + Пр₂)x1,6 + П X 0,8 = најмногу 20 поени

а4) На студиските програми на кои селекцијата ќе се врши **само според успехот од средното образование (кандидати со меѓународна матура)**, бодирањето на успехот постигнат во средно образование се врши на следниов начин:

а.4.1. Успех од средното образование

Бодирањето се врши на следниов начин: се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со **12**. По оваа основа може да се добијат најмногу **60 поени**.

просечна оценка $X \cdot 12 =$ најмногу **60 поени**

(пример со просек 5,00: $5 \times 12 = 60$ поени)

a.4.2. Успех постигнат на меѓународната матура

Секоја оценка од шесте предмети кои се полагаат на меѓународната матура се множи со **коефициент 1,2**. Вака добиените коефициенти се собираат. По оваа основа можат да се добијат најмногу **36 поени (б)**.

Оценката добиена на матурската тема се множи со **коефициент 0,8**. По оваа основа можат да се добијат најмногу **4 поени (в)**.

Вкупниот успех од меѓународната матура може да донесе најмногу **40 поени**.

$a_1 = 1$ предмет $\times 1,2 =$ најмногу 6 поени

$a_2 = 2$ предмет $\times 1,2 =$ најмногу 6 поени

$a_3 = 3$ предмет $\times 1,2 =$ најмногу 6 поени

$a_4 = 4$ предмет $\times 1,2 =$ најмногу 6 поени

$a_5 = 5$ предмет $\times 1,2 =$ најмногу 6 поени

$a_6 = 6$ предмет $\times 1,2 =$ најмногу 6 поени

б = збир $a_1 + a_2 + \dots + a_6 =$ најмногу 36 поени

в = матурска тема $\times 0,8 =$ најмногу 4 поени

б+в = најмногу 40 поени

(пример со просек 5,00: $(5 \times 1,6) + (5 \times 1,6) + (5 \times 1,6) + (5 \times 1,6) + (5 \times 1,6) + (5 \times 1,6) + (5 \times 0,8) = 40$ поени)

б) На студиските програми со посебни специфичности селекцијата на кандидатите ќе се врши според **успехот од средното образование и со проверка на знаењата и умеењата на кандидатите**. Кандидатите се рангираат со собирање на бодовите добиени по двата основа.

в) На сите факултети каде се врши проверка на знаењата и умеењата успехот од проверката на знаењата и умеењата учествува со 60%, а општиот успех од средното образование учествува со 40%.

Пресметка на бодовите од успехот во средното образование за кандидатите кои полагаат државна матура, кандидати без матура и кандидати со меѓународна матура се врши на следниов начин:

- На факултетите каде се врши проверка на знаењата и умеењата бодовите од успехот од средното образование за кандидатите кои полагаат државна матура се добиваат согласно со точката а1), за кандидатите кои се без матура согласно со точката а2), односно точката а.4, за кандидатите со меѓународна матура од Конкурсот. Вкупниот добиен збир по оваа основа се множи со коефициент 0,4. По оваа основа може да се добијат најмногу 40 поени.

Пресметка на бодовите од успехот во средното образование за кандидатите кои полагаат училишна матура се врши на следниов начин:

- На факултетите каде се врши проверка на знаењата и умеењата бодовите од успехот од средното образование за кандидатите кои полагаат матура се добиваат согласно со точката а.2. од Конкурсот. Вкупниот добиен збир по оваа основа се множи со коефициент 0,5. По оваа основа може да се добијат најмногу 40 поени.

Пресметка на бодовите од проверката на знаењата и умеењата на кандидатите се врши на следниов начин:

- На факултетите каде се врши проверка на знаењата и умеењата вреднувањето на успехот од проверка на знаењата и умеењата на кандидатите се врши со бодување од 0 до 60 поени. Проверката има елиминаторен карактер. Не се рангираат кандидатите што не добиле најмалку 10 поени.

Проверка на знаењата и умеењата ќе се спроведува на следниве факултети:

- А. Музичка академија
- Б. Ликовна академија
- В. Филмска академија
- Г. Факултет за образовни науки (проверка на психофизички способности)

Начинот на реализацијата на проверката на знаењата и умеењата е даден во прилог на Конкурсот - Листа 1

III. Селекција на кандидатите

1. За реализација на Конкурсот за запишување, Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип формира конкурсни комисии за секоја единица. На Музичката академија, Филмска академија и Ликовната академија се формира Комисија за проверка на знаењата и умеењата на кандидатите. На Факултетот за образовни науки се формира Комисија за проверка на психофизички способности.
2. Реализацијата на Конкурсот ќе ја следи Универзитетска конкурсна комисија, која се грижи за доследно почитување на одредбите од Конкурсот, дава упатства и мислења во текот на неговото спроведување, одлучува по приговорите на прелиминарната ранг-листа и донесува решение за прием.
3. Рангирањето на кандидатите го врши Универзитетската конкурсна комисија.
4. Конкурсните комисии на огласната табла и на веб-страницата на Универзитетот ги објавуваат поените од средното образование (среден успех) и резултатите од проверката на знаењата и умеењата на Музичката академија, Филмска академија и Ликовната академија. Кандидатот има право на приговор до Универзитетската конкурсна комисија во рок од 24 часа од објавувањето на резултатите. Во спротивно, го губи правото на приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултати.

По објавувањето на прелиминарната ранг-листа на кандидатите за запишување од страна на конкурсната комисија, кандидатот има право на приговор во рок од 24 часа. Приговорот се однесува само на технички пропусти – грешки направени при пресметувањето на бодовите и се упатува до Универзитетската конкурсна комисија. Решението на Универзитетската конкурсна комисија е конечно. Одлуките по приговорите се објавуваат на огласната табла на Универзитетот.

По истекот на роковите за поднесување на приговори и за нивно решавање, Универзитетската конкурсна комисија објавува решение за прием на студенти за секоја единица на Универзитетот одделно (конечна ранг-листа), врз основа на која се врши запишување на студенти.

5. На студиските програми на кои по завршувањето на првиот уписан рок ќе останат непополнети места се врши запишување во втор и трет уписан рок.

6. Доколку во првиот уписан рок при рангирањето на крајот на листата на примените кандидати има повеќе кандидати со еднаков број поени (најмногу пет кандидати) факултетот ги запишува сите вакви кандидати. Ако, пак, бројот на ваквите кандидати е поголем од пет, предност имаат кандидати – добитници на награди на државни и меѓународни натпревари во области значајни за соодветната студиска програма.

Доколку во вториот уписан рок се повтори истата ситуација, се примаат онолку кандидати колку што е утврдено со Конкурсот, а предност имаат кандидати – добитници на награди на државни и меѓународни натпревари во области значајни за соодветната студиска програма. Видот и соодветноста на наградите ги утврдува факултетот – носител на студиската програма.

7. Студентите во државна квота се запишуваат со плаќање надоместок во износ од 200 евра, во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на РМ, студентите во квотата за кофинансирање се запишуваат со плаќање надоместок за кофинансирање на студиите во износ од 400 евра, во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на РМ. Вонредните студенти се запишуваат со плаќање надоместок во износ од 400 евра, во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на РМ. Плаќањето се врши во четири еднакви рати на почетокот и на крајот на секој семестар, за секоја студиска година во текот на целото студирање.
8. На единиците на Универзитетот на кои се организираат студии на англиски јазик, 50% од квотата ќе се запишат државјани на Р. Македонија, а 50% странски државјани.
9. Универзитетот нема да наплатува партиципација за:
- лица без родители помлади од 26 години, доколку се невработени;
 - лица со инвалидност, согласно уредбата на Владата
 - воени инвалиди;
 - лица растени во домови за напуштени деца, доколку се невработени

Средствата за партиципација на овие лица ќе се покриваат од Буџетот на Република Македонија.

10. Припадниците на безбедносните сили, децата на загинат (во вооружени дејствија) или починат (смрт што настапила како директна последица од рана или повреда стекната во текот на вооружените дејствија) припадник на безбедносните сили, утврдени со одредбите од член 2 и член 4 од Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и членовите на нивните семејства („Сл. весник на РМ“ бр. 2/2002, 17/2003 и 30/2004 и 66 од 31.05.2007), во учебната 2019/2020 година ќе се запишуваат надвор од државната квота без плаќање кофинансирање, под услови за запишување утврдени во овој Конкурс, а нивниот број може да изнесува најмногу 10% од вкупниот број студенти на соодветна студиска програма.

Правото од претходниот став кандидатите го остваруваат при пријавувањето, со документ од Министерството за одбрана или од Министерството за внатрешни работи. Дополнително доставување документ за кандидатите кои се запишуваат во прва година не се зема предвид.

11. Студентите од ромска националност, кои ќе се запишат во учебната 2019/2020 година се ослободени од партиципација за прв и втор семестар согласно проектот на Владата на Република Македонија, Декада на Ромите.

IV. Запишување вонредни студенти

1. Како вонредни студенти може да се запишуваат кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување и имаат потпишано изјава во која се наведува причината за вонредното студирање под целосна лична одговорност.

2. Вонредни студенти се запишуваат според исти услови и критериуми како и редовните студенти, а се рангираат на посебна ранг-листа.

V. Запишување на студенти со кофинансирање

1. На Универзитетот, како редовни студенти на одделните студиски програми, се запишуваат и кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување, а поради ограничените квоти не можат да се запишат во категоријата студенти финансирани од државата.
2. Студентите што се запишуваат во оваа категорија, износот утврден во глава I од Конкурсот го плаќаат во денарска противвредност, според средниот курс на Народна банка на РМ. За студентите кои плаќаат надоместок за кофинансирање на студиите во износ од 400 евра плаќањето се врши во 4 (четири) еднакви рати на почетокот и на крајот на секој семестар, за секоја студиска година во текот на целото студирање. За останатите плаќањето се врши во две еднакви рати на почетокот од секој семестар.
3. Листата на примените кандидати во оваа категорија ја утврдува Универзитетската конкурсна комисија врз основа на ранг-листа.
4. Студентите со кофинансирање при запишувањето склучуваат договор со факултетот за меѓусебните права и обврски во остварувањето на наставно-образовниот процес.

VI. Кандидати со завршено средно образование во странство

а) Странски државјани

1. Странските државјани се запишуваат надвор од квотите утврдени во Конкурсот, **најмногу 20%** од квотата за упис на студенти за секоја единица на Универзитетот.
2. Странски студент кој аплицира да биде студент на студиските програми на Универзитетот треба да поседува: копија од потврдата издадена од Министерство за образование и наука за започнување на постапка за нострификација на дипломата од средно образование, копија од документите кои се доставени до Министерство за образование и наука за нострификација на дипломата од средно образование, лекарско уверение за психофизичка состојба издадена од лекар специјалист во државата од која доаѓа странскиот студент преведена на македонски јазик од овластен судски преведувач.
2. По примањето на апликацијата и разгледување на документите од страна на Универзитетот, странскиот студент се упатува на подготвителна настава, т.е. посетување на курс за јазици, за што Универзитетот издава потврда дека студентот е студент на Универзитетот и истиот е запишан на подготвителна настава на Универзитетот.

3. По завршување на подготвителната настава странскиот студент најдоцна до 1 септември ги поднесува следниве документи за упис на студиските програми на Универзитетот:
 - Сертификат А1 и А2;
 - Решение за нострификација на диплома за завршено средно образование издадено од Министерството за образование и наука;
 - Оригинални документите кои се доставени до Министерство за образование и наука за нострификација на дипломата од средно образование;
 - Лекарско уверение за психофизичка состојба издадена од лекар специјалист во државата од која доаѓа странскиот студент преведена на македонски јазик од овластен судски преведувач (не постаро од 6 месеци);
 - Уверение за кривична неосудуваност на странскиот студент издадено од орган во државата од каде што доаѓа странскиот студент преведено на македонски јазик кај овластен судски преведувач.
4. На странските државјани кои се пријавуваат на Музичка академија, Филмска академија и Ликовна академија им се врши проверка на знаењата и умеењата.
5. Надометокот за плаќање на студиите за странските редовни студенти за учебната 2019/2020 година изнесува 1000 евра (во денарска противвредност) за една година на сите единици, освен на Факултетот за медицински науки, каде што за една година се наплаќа 1500 евра (во денарска противвредност) и 100 евра (во денарска противвредност) за лабораториски трошоци за секоја студиска година.
Во оваа категорија влегуваат и кандидатите странски државјани чии родители или пак тие работат во дипломатските претставништва во Република Македонија.

б) Иселеници и државјани на РМ со завршено целокупно средно образование и со дел на средното образование во странство

1. Кандидатите, државјани на РМ, кои целокупното средно образование го завршиле во странство, се запишуваат надвор од квотата, најмногу 10% од вкупниот број на студенти коишто се запишуваат во прва година на ниво на факултет.

VII. Дополнителни квоти утврдени од Владата на РМ

1. За обезбедување на правична и соодветна застапеност на студентите припадници на заедниците кои не се мнозинство во Р. Македонија, дополнително ќе се запишат студенти припадници на овие заедници, чиј број изнесува најмногу 10% од вкупниот број на студенти коишто се запишуваат во прва година на ниво на факултет. Притоа, во рамките на овој процент, соодветно ќе бидат застапени припадниците на сите заедници до процентот со кој соодветната заедница е застапена во вкупното население во Република Македонија.

На студиските програми, кои освен на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип се застапени и на Државниот универзитет во Тетово, припадниците на албанската заедница ќе се запишуваат само во редовните квоти.

VIII. Рокови за пријавување, проверка на знаења и умеење и запишување

РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОНКУРСОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ 2019/2020 ГОДИНА	I УПИСЕН РОК		II УПИСЕН РОК		III УПИСЕН РОК	
	ВИД НА СТУДИСКИ ПРОГРАМИ					
	Со проверка на знаења и умеења	Без проверка на знаења и умеења	Со проверка на знаења и умеења	Без проверка на знаења и умеења	Со проверка на знаења и умеења	Без проверка на знаења и умеења
Пријавување на кандидатите	26, 27, 29, 30 август и 2 септември	26, 27, 29, 30 август и 2 септември	16 и 17 септември	16 и 17 септември	25 септември	25 септември
Објавување на резултати од успехот во средно образование	6 септември	6 септември	21 септември	21 септември	30 септември	30 септември
Проверка на знаења и умеења*	3, 4 и 5 септември	/	18, 19 и 20 септември	/	26, 27 и 28 септември	/
Објавување на резултати од проверката на знаења и умеења	6 септември	/	21 септември	/	30 септември	/
Објавување на решение за прием на кандидатите	11 септември	11 септември	23 септември	23 септември	1 октомври	1 октомври
Запишување на кандидатите	12 и 13 септември	12 и 13 септември	24 септември	24 септември	2 октомври	2 октомври

* I (прв) уписен рок – Приговори по прелиминарно објавени резултати на 10 септември

X. Документи за пријавување и запишување

При пријавувањето за запишување на Универзитетот, кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

- пријава за запишување;
- оригинални свидетелства од сите класови;
- државна матура, меѓународна матура или училишна матура;
- свидетелство за завршено средно образование;
- извод од матичната книга на родените;
- доказ за државјанство на РМ (уверение или решение).
- Потврда за уплатени:
- **300 денари** на жиро-сметка на Универзитетот за студиски програми за кои **не се врши проверка** на знаењата и умеењата, односно и уплата за административна такса од 50,00 денари;
- **500 денари** на жиро-сметка на Универзитетот за студиски програми **за кои се врши проверка** на знаењата и умеењата и уплата за административна такса од 50,00 денари.

Жиро-сметка на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 10000000063095
 Сметка на корисник 1600160330-788-18
 Приходна шифра 723019
 Програма 44
 Образец ПП-50

Кандидатите кои конкурираат за запишување како вонредни студенти ги поднесуваат, освен горенаведените, и документите наведени во глава **IV**, точка 1.

Свидетелствата стекнати во странство на кандидатите од глава **VI**, дел а) и б) треба да бидат нострифицирани.

Заинтересираните кандидати се пријавуваат:

Во **Штип** се пријавуваат кандидати за сите факултети (студиски програми) предвидени во Конкурсот.

Во **Струмица** за: Правен факултет, Економски факултет, Земјоделски факултет, Филолошки факултет и Машински факултет.

Во **Скопје** за: Факултет за туризам и бизнис логистика

Во **Радовиш** за: Електротехнички факултет

Во **Кавадарци** за: Земјоделски факултет, Факултет за информатика, Факултет за природни и технички науки

Во **Прилеп** за: Земјоделски факултет, Факултет за природни и технички науки и Технолошко-технички факултет

Во **Гевгелија** за: Факултет за туризам и бизнис логистика

Запишувањето по објавената листа за прием се врши со оригинални документи.

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:

1. индекс и студентска легитимација;
2. три фотографии (2 од 6x9; 1 од 4x5);
3. пријавни листови;
4. потврда (Полиса и Договор) за лично осигурување за период на траење на студиите од прв циклус во осигурителна компанија по избор на студентот, со минимален износ од 150,00 денари годишно.
5. Потврди за уплати согласно Одлуката за висината на надоместоците што ги плаќаат студентите за образовни и административни услуги на Универзитетот.

Студентот запишан на една студиска програма на некоја од студиските програми на Универзитетот како редовен, во текот на студирањето може да го промени својот статус и тоа:

- Редовен студент во државна квота во кофинансирање или вонредно студирање или на друга студиска програма со ист статус
- Не е дозволено префрлување од кофинансирање или вонредно студирање во државна квота

Листа 1

Студиски програми за кои се врши проверка на знаења и умеења

Музичка академија

Оддел за Дипломиран музички реоретичар и музички педагог

Оддел за Дипломиран етнокореолог

Оддел за Дипломиран музичар изведувач

Оддел за Дипломиран џез музичар

Оддел за Дипломиран музичар изведувач на чалгиски инструмент

Оддел за Дипломиран композитор

Оддел за Дипломиран музичко сценски режисер

Ликовна академија

Класично сликарство

Вајарство

Филмска академија

Современ танц

Студиски програми за кои се врши проверка на психофизички способности

Факултет за образовни науки

Одделенска настава

Предучилишно воспитување

Детални информации за содржините и начинот на тестирањето може да се најдат на
ВЕБ-СТРАНИЦАТА: <http://www.ugd.edu.mk/>

КОНКУРСОТ Е ОБЈАВЕН НА ВЕБ-СТРАНИЦАТА: <http://www.ugd.edu.mk/>